



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Корјан
1971

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 698-3-291-2

Четврток, 27 мај 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта факс 228. — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933, 50-934; Претплата служба 51-732; Продажна служба 51-671

247.

Врз основа на членот 11 став 1, во врска со чл. 185 и 187 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник за Соборот на народите на Сојузната скупштина во Социјалистичка Република Србија.

2. Дополнителните избори, согласно одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), ќе се одржат до 9 август 1971 година.

3. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 9 јуни 1971 година.

Бр. 020-73/71-1
21 мај 1971 година
Белград

Потпретседател
на Соборната скупштина,
д-р Маријан Брецељ, с. р.

248.

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ

1. Во Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 13/68 и 18/69) во точката 1 по зборовите: „и тоа во височина од“ се додаваат зборовите: „20% од износот на преземените финансиски кредити, а“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 92
19 мај 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

249.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1971 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА СИТНА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

1. За увоз на ситна земјоделска механизација се утврдува посебен износ на глобалната квота за 1971 година од 60,000.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Средствата на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука се распределуваат во рамките на Сојузната стопанска комора, и тоа: 50% на работните организации што согласно со Одлуката за производствена кооперација која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69), ситната земјоделска механизација ја произведуваат во кооперација со странски производители, а 50% на работните организации регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација.

Средствата на глобалната девизна квота од ставот 1 на оваа точка наменети за работните организации што ситната земјоделска механизација ја произведуваат во кооперација со странски производители, можат да им се доделат само на оние работни организации што ќе поднесат докази дека имаат регистриран договор за долгорочна производствена кооперација за производство на ситна земјоделска механизација со странски производител и дека таа кооперација ја извршуваат на начинот предвиден со договорот за долгорочна производствена кооперација.

3. Сојузниот секретаријат за стопанство на секоја работна организација, која според одредбите на оваа одлука има право на средствата на глобалната девизна квота, ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота што ѝ припаѓа.

4. Ако работните организации во рамките на Сојузната стопанска комора не постигнат договор за распределбата на износот од точката 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно поднесен извештај од Сојузната стопанска комора.

5. Неискористениот износ на глобалната девизна квота за 1971 година за увоз на ситна земјоделска механизација може да се користи и во наредната година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 91
19 мај 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

250.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕМЕЈСТВОТО**

1. Регрутот-обврзник односно војникот кој ги исполнува другите услови пропишани во членот 34 од Законот за воената обврска, се смета како единствен хранител на семејството ако доходот од земјоделството (катастарскиот приход) на семејството не изнесува повеќе од 600 динари годишно по член на семејството или ако некој друг приход не изнесува повеќе од 300 динари месечно по член на семејството.

Во другиот приход од ставот 1 на оваа точка не се засметуваат инвалиднината, додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, примањата по основ на одликувања и „Партизанска споменица 1941“, додатокот на деца, стипендијата за редовно школување и социјалната помош.

2. Ако семејството на регрутот-обврзник односно војникот од точката 1 став 1 на оваа одлука остава истовремено катастарски приход и друг приход, кој поединечно, по член на семејството, не ги преминува износите од точката 1 став 1 на оваа одлука, годишниот катастарски приход се дели со 12 и добиениот износ се собира со другиот месечен приход. Ако вака добиениот збир на двата прихода не изнесува повеќе од 250 динари месечно по член на семејството, регрутот-обврзник односно војникот ги исполнува имотните услови за признавање на својството единствен хранител на семејството.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за имотните услови за признавање својството на единствен хранител на семејството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 90

19 мај 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

251.

Врз основа на членот 8 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ**

1. На сообраќајните работни организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните организации) им се исплатува надоместок за извршениот превоз во патничкиот сообраќај на лица кои имаат право на повластица во возењето според Законот за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) и Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 17/67), и тоа на:

1) членови на Советот на федерацијата;

2) пратеници на Сојузната скупштина;

3) народни херои;

4) посетители на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на Белитот орел со мечеви и на Златниот медал на Обилиќ;

5) посетители на „Партизанска споменица 1941“;

6) воени и мирновремени воени инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина;

7) слепи лица.

Лицата од ставот 1 на оваа точка користат повластица врз основа на исправи што се предвидени со пропис што ја определува повластицата во возењето. Членовите на Советот на федерацијата користат повластица во возењето врз основа на легитимацијата на член на Советот на федерацијата, пратениците на Сојузната скупштина врз основа на пратеничката легитимација, а посетителите на „Партизанска споменица 1941“ врз основа на исправата што им ја издава Заедницата на Југословенските железници за сите гранки на сообраќајот.

Надоместокот за превозите од ставот 1 на оваа точка (во понатамошниот текст: надоместокот) им се исплатува на сообраќајните организации само за превозите извршени во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите односно линиите предвидени во возниот ред и по однапред утврдените редовни цени на превозот.

2. Надоместокот на сообраќајните организации им се исплатува врз основа на докази за извршениот превоз на корисниците на повластица.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, на железничките транспортни претпријатија надоместокот за бесплатен превоз на членовите на Советот на федерацијата и на пратениците на Сојузната скупштина ќе им се исплати во лаунален износ. Височината на овој надоместок ја утврдува сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии и со Заедницата на Југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластица, на проценетиот број на патувања, на проценетиот просечен превозен пат и на износот на редовната возна цена на просечниот пат за едно патување во тој период.

3. Надоместокот се исплатува врз основа на барање за исплата на надоместокот, што го поднесува сообраќајната организација со докази за извршениот превоз.

Барањето за исплатување на надоместокот ѝ се поднесува на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која подносителот на барањето има жиро-сметка.

4. Исплатата по барањата за исплатување на надоместокот ја врши организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води сметката која треба да се оптовари со исплатениот износ на надоместокот.

5. Надоместокот се исплатува од средствата раноредени во Сојузниот буџет за 1971 година, во разделот 13. Сојузен секретаријат за стопанство, позиција 216 (16-2-21) за покривање на обврските за повластено возење. Овој надоместок се исплатува за превозите извршени од 1 јануари до 31 декември 1971 година.

6. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да ги пропише, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, начинот и постапката за поднесување барања за исплата на надоместокот и документацијата со која сообраќајната организација докажува дека извршила превоз на корисниците на повластица.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 93

19 мај 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

252.

Врз основа на членот 194 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЈНИЦИТЕ, ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ УЧИЛИШТА И ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ОТПУШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ШТО ПОВРЕДАТА ИЛИ ЗАБОЛУВАЊЕТО ГО ДОБИЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за постапката за остварување на правото за здравствена заштита на војниците, питомците на воените училишта и воените обврзници отпуштени од Југословенската народна армија што повредата или заболувањето го добиле за време на воената служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/65), членот 4 се менува и гласи:

„Барањето за признавање на правото на здравствена заштита корисникот ѝ го поднесува на командата на воениот округ во местото на своето постојано живеење. Корисникот е должен кон барањето да поднесе и лекарски комисиски наод од членот 3 на овој правилник.

Ако командата на воениот округ утврди дека се исполнети условите за признавање на правото на здравствена заштита, му издава на корисникот здравствена книшка во која го наведува податокот за која повреда односно заболување корисникот има право да користи здравствена заштита на товар на финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Ако командата на воениот округ утврди дека подносителот на барањето не ги исполнува условите од членот 189 ст. 2 и 3 односно од членот 190 од Законот за Југословенската народна армија, барањето го одбива со решение.

Против првостепеното решение подносителот на барањето има право на жалба до надлежната препоставена команда на воениот округ во рокот предвиден со Законот за општата управна постапка.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 18
1 април 1971 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

253.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70, 12/71 и 20/71) во точката 1 се вршат следните дополненија:

1) по тарифниот број 90.11/3 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„90.12/2 Други оптички микроскопи
Ех.

Микроскопи за потребите на здравството

Сл.“;

2) во тарифниот број 90.17/1 по алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:

„— Апарат за дробење камен во бабуле

Сл.“;

3) во тарифниот број 90.17/2 по алинејата 4 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„— Гастродуоденоскоп — апарат за преглед на жолчните патишта, на желудникот и на дванаесетпрното црево

Сл.

— Уреди за изработка на скелетирани протези од специјални легури

Сл.

— Тивка комора за испитување на слух

Сл.“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-5385/1

12 мај 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

254.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71 и 21/71) во точката 4 став 1 одредба под 4 на крајот точката се заменува со точка и запира и по тоа се додава нова одредба под 5, која гласи:

„5) кредити за извоз на стоки на комерцијален кредит — врз основа на документите за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата и од девизната документарна контрола на Народната банка, под услов наплатата да се врши во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа до височина:

— од 50% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за таа намена со рок за враќање до 4 месеци;

— од 40% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за таа намена со рок за враќање до 5 месеци;

— од 30% од износот на кредитите што банката им ги дала на комитентите за таа намена со рок за враќање до 6 месеци.“

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, кога извозот се наплатува во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, банката може да користи кој Народната банка пресеконтен односно документарен кредит, и тсв.“

— до височина од 85% од износот на кредитите за извоз на стоки и услуги што им ги дала на комитентите со рок за враќање до два месеца;

— до височина од 100% од износот на кредитите за извоз на стоки и услуги што им ги дала на комитентите со рок за враќање до еден месец.

Рокот за враќање на кредитите од 90 дена од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, банката може да го продолжи до 150 дена ако е во првпатна извоз во вонезропски земји и ако корисникот на кредитот поднесе решение од Народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизите“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Рсковите за враќање на кредитите од одредбата под 5 на ставот 1 од оваа точка се сметаат од денот на извршеното царинење на стоките.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „од ставот 1 под 1 и од ставот 2 и при продолжување на тие рокови во смисла на ставот 3 од оваа точка“ се заменуваат со зборовите: „за извоз на стоки и услуги“.

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 43

21 мај 1971 година

Белград

Народна банка на Југославија

Вицегувернер,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, во одделот XVIII, глава 90, во тарифниот број 90.19 во точката 2 под а) под 3 во колоната 4 наместо ознаката: „ЛБ“ треба да стои ознаката: „РК“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 мај 1971 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за содржината на одделните позиции во посебните обрасци на билансот за заедниците на социјалното осигурување односно заедниците на здравственото осигурување, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ПОСЕБНИТЕ ОБРАСИ НА БИЛАНСОТ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Во точката 5 став 2 на крајот наместо зборот: „единицата“ треба да стои: „заедницата“.

Во точката 6 во уводната реченица наместо бројот: „13“ треба да стои: „31“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 10 мај 1971 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, кои се составен дел од Правилникот за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/71, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБАТА НА ПОСТРОЈКИ ЗА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУВАЊЕТО НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ

Во точката 4.2.1.2 под 2 наместо зборовите: „покривното лице“ треба да стои: „покривниот лим“.

Во точката 4.2.5.5 наместо зборовите: „на резервоарот“ треба да стои: „резервоарот“.

Во точката 4.2.5.8 наместо зборовите: „покривното лице“ треба да стои: „покривниот лим“.

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Белград, 19 мај 1971 година.

СОДРЖИНА

Страна

247. Одлука за распишување дополнителни избори за избор на еден пратеник за Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — —	405
248. Одлука за дополнење на Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити — — — — —	405
249. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1971 година за увоз на ситна земјоделска механизација — — — — —	405
250. Одлука за имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството — — — — —	406
251. Одлука за условите и начинот на користењето на средствата на сојузниот буџет за 1971 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај — — — — —	406
252. Правилник за измена на Правилникот за постапката за остварување на правото на здравствена заштита на војниците питомците на воените училишта и воените обврзници отпуштени од Југословенската народна армија што повредата или заболувањето го добиле за време на воената служба — — — — —	407
253. Решение за дополнење на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	407
254. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање — — — — —	407
Исправка на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	408
Исправка на Упатството за содржината на одделните позиции во посебните обрасци на билансот за заедниците на социјалното осигурување односно заедниците на здравственото осигурување — — — — —	408
Исправка на Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности — — — — —	408
Меѓународни договори — — — — —	317